



ПРИЈАВА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

1. Податоци за огласот

Број на објава на јавниот оглас	03/2023	Датум на објавување на јавниот оглас	03.03.2023 година
---------------------------------	----------------	--------------------------------------	-------------------

2. Податоци за работното место (се заокружува работното место на кое кандидатот се пријавува)

Назив на работно место	1. ПШС „Осогово“ – Крива Паланка 1.1 Референт за користење на шуми и дотур 2. ПШС „Равна Река“ – Пехчево 2.1 Референт за користење на шуми и дотур 2.2 Референт за сеча и дотур 3. ПШС „Бор“ – Кавадарци 3.1. Референт за користење на шуми и дотур 3.2. Референт за сеча и дотур 3.3. Ракувач со градежна машина 3.4. Минер – компресорист 3.5. Возач на товарно возило 4. ПШС „Бабуна“ – Велес 4.1. Референт за користење на шуми и дотур 4.2. Чувар на шуми – лиценца 5. ПШС „Караџица“ – Скопје 5.1. Референт за користење на шуми и дотур 5.2. Возач на товарно возило 6. ПШС „Сандански“ – Македонски Брод 6.1. Референт за користење на шуми и дотур 6.2. Референт за сеча и дотур 7. ПШС „Галичица“ – Охрид 7.1. Референт за користење на шуми и дотур 7.2. Ракувач со градежна машина 7.3. Референт за сеча и дотур 8. ПШС „Осогово“ – Кочани 8.1. Референт за сеча и дотур 9. ПШС „Бигла“ – Демир Хисар 9.1. Референт за сеча и дотур 9.2. Референт за превоз	10. ПШС „Малешево“ – Берово 10.1. Референт за превоз 10.2. Чувар на шуми – лиценца 11. ПШС „Голак“ – Делчево 11.1. Референт за превоз 12. ПШС „Стогово“ – Дебар 12.1. Ракувач со градежна машина 12.2. Хигиеничар 12.3. Чувар на шуми – лиценца 13. ПШС „Демир Капија“ – Демир Капија 13.1. Референт за превоз 13.2. Возач на товарно возило 14. ПШС „Преспаврво“ – Ресен 14.1. Ракувач со градежна машина 15. ПШС „Плачковица“ – Радовиш 15.1. Ракувач со градежна машина 16. ПШС „Кожув“ – Гевгелија 16.1. Автомеханичар 16.2. Возач на товарно возило 17. ПШС „Беласица“ – Струмица 17.1. Контролор на рампа 18. ПШС „Шар“ – Гостивар 18.1. Чувар на шуми – лиценца 19. Дирекција на ЈП Национални шуми – Скопје 19.1. Хигиеничар
-------------------------------	--	--

18 Податоци за кандидатот

Име и презиме			
Единствен матичен број на граѓанинот	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_		
Датум на раѓање		Место на раѓање	
Адреса и место на живеење		Податоци за престојувалиште (само доколку се разликува од податоците во личната карта)	
Електронска адреса / e-mail			
Контакт телефон (мобилен)			



Припадност на заедница (со заокружување)	1. Македонска 2. Албанска 3. Турска	4. Влашка 5. Српска 6. Ромска	7. Бошњачка 8. Други _____
Завршено образование			
Работно искуство (со заокружување)	1. со работно искуство 2. без работно искуство		
4. Кратко Мотивационо писмо			
5. Кратка биографија			
6. Изјава за исполнување на општите услови за работното место (со заокружување ДА/НЕ за секој услов поодделно)	<ul style="list-style-type: none"> - Да е државјанин на Република С. Македонија - Активно да го познава македонскиот јазик - Да е полнолетен - Да има општа здравствена способност за работното место - Со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење професија, дејност или должност. 		Да / НЕ Да / НЕ Да / НЕ Да / НЕ Да / НЕ
7. Изјава за исполнување на посебните услови за работното место (со заокружување ДА/НЕ за секој услов поодделно)	<ul style="list-style-type: none"> - Да има соодветни стручни квалификации потребни за работното место - Да има соодветно работно искуство потребно за работното место - Да поседува соодветни посебни работни компетенции потребни за работното место 		Да / НЕ Да / НЕ Да / НЕ
8. Изјава со потврда дека податоците содржани во пријавата се точни а доставените податоци се верни на оригиналот			
9. Согласност сите известувања да му се доставуваат на e-mail адреса или преку SMS порака на мобилниот телефон, односно на адресата наведена во пријавата			

Датум на пријавување

Потпис на кандидатот

